

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 02

Год. XVII

28 февруари 2014 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

11-та седница

Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Процената на загроеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на општина Василево.....02
2. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ “Гоце Делчев” за учебната 2014 /201402
3. **ОДЛУКА** за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2014 со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево.....03
4. **ОДЛУКА** за дополнување на Одлуката за исплата на надоместок на изборните трошоци направени во кампањата на локалните избори одржани 2013 година.....05
5. **ОДЛУКА** за одтуѓување на движни ствари во сопственост на општина Василево.....05
6. **ОДЛУКА** за пренесување на правото на сопственост и владение на два автобуси SANOS на ЈПКД „Турија“ Василево.....06
7. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на ЛД „Фазан“, Василево.....07

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Процената на загроеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.02.2014 година**.

Бр.08-593/2
26.02.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), и член 21 став 1 точка 43од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 26.02.2014 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на **Процената на загроеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево**

- Се усвојува **Процената на загроеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево.**

2.Составен дел на овој Заклучок е и **Процената на загроеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево.**

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-593/1
26.02.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на **Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2013/2014 година**, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.02.2014 година**.

Бр.08-5942
26.02.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 26.02.2014 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на **полуугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2013/14 година**

- Се усвојува полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2013/14 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е и полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2013/14 година

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-594/1
26.02.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2014 со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.02.2014 година**.

Бр.08-595/2
26.02.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 21 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен весник на ОВ" бр.04/03, бр.08/06 и бр.10/06) а во согласност на член 78 од Изборниот законик ("Службен весник на РМ бр.40/06,136/08,148/08,155/08,163/08,44/11,51/11,54/11,142/12,31/13, 34/13 и 14/14) , Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.02.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2014 со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево

1. Локации за поставување на изборните плакати

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања учесници во изборите 2014 година.

Член 2

Локации за поставување се следните:

- Во населеното место Василево на трафостаниците 2,3 и 4;
- Во населеното место Градошорци на трафостаница 2 и на ѕидот на домот на културата;
- Во населено место Ангелци на трафостаница 2;
- Во населено место Едрениково на трафостаница 1;
- Во населено место Пиперево на трафостаница 1и 2;
- Во населено место Владевци на трафостаница 2;
- Во населено место Радичево на трафостаница 2;
- Во населено место Дукатино на трафостаница 2;
- Во населено место Доброшинци на трафостаница 1 и домот на културата;
- Во населено место Нова Маала на домот на културата;
- Во населено место Чанаклија кај селската чешма.

Член 3

Изборни плакати можат да се истакнат и на електричните столбови во населените места.

Не е дозволено поставување на изборни плакати на електричните кабли од електричните столбови, како и на мостовите во населените места каде ги има.

2. Начин на доделување на локации за поставување на изборните плакати**Член 4**

Утврдените локации наведени во член 2 од оваа Одлука се без надомесок.

Член 5

Општината ќе го изврши одбележувањето на местата за поставување на изборните плакати за секој подносител на листи поодделно.

Одбележувањето ќе се изврши рамномерно за сите учесници во изборната кампања.

Член 6

Изборни плакати можат да се истакнуваат и на стамбени или други приватни објекти со претходна согласност од сопственикот на објектот.

Член 7

Не се дозволува лепење на изборни плакати на културно – историски споменици, дрвја во населените места во општина Василево.

Член 8

Уништувањето на изборните плакати или лепење плакати врз плаката на други на други организатори на изборната кампања забрането.

Член 9

Во колку организаторот на изборната кампања во рокот определен во член 8 став 2 од оваа Одлука не го отстрани сметот, тоа ќе го стори ЛПК “Турија “ Василево на сметка на организаторот на кампањата.

3. Казнени одредби**Член 10**

Не придружувањето кон утврдените места и определените услови повлекува казна за сторен прекршок според казнените одредби од изборниот законик.

Член 11

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, ќе се објави во Службен

гласник на ОВ, како и ќе се истакне на јавните места во општина Василево.

Бр.07-595/1
26.02.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ” бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката за дополнување на Одлуката за исплата на надоместок за изборните трошоци направени во кампањата на локалните избори одржани 2013 година**,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.02.2014 година**.

Бр.08-596/2
26.02.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советотна општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) член 86 став 3 од Изборниот Законик („Службен весник на РМ „бр.40/06,136/08,148/08,155/08,163/08,44/11,51/11, 54/11 и 142/12) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВг бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница одржана на 26.02.2014 година ја донесе следната

**Одлука за дополнување на
Одлуката
за исплата на надоместок на
изборните трошоци направени во
кампањата на локалните избори одржани
2013 година**

Член 1

Со оваа Одлука се дополнува Одлуката за исплата на надоместок на изборните трошоци направени во кампањата на локалните избори одржани 2013 година донесена од Советот на општина Василево бр.07-1945/1 од 01.10.2013 година

Член 2

Во членот 1 по зборовите Коалиција а локалните избори 2013 Сојуз за иднината За членови на Советот 30.435 се додаваат зборовите,, за Градоначалник 38.370 и гласи:

- Коалиција на ВМРО-ДПМНЕ и други
:
За членови на Советот58.485
За градоначалник..... 67.230 денари
- Коалиција за локалните избори 2013 Сојуз за иднината:
За членови на Советот30.435
За градоначалник..... 38.370 денари
- Народно движење за Македонија:
За членови на Советот 5820

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.07-596/1
26.02.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за оттуѓување на движни ствари во сопственост на општина Василево ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.02.2014 година.**

Бр.08-597/2
26.02.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево " бр.04/03, бр.08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.02.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за оттуѓување на движни ствари во сопственост на општина Василево

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево врши оттуѓување на движни ствари - 1 (еден) телевизор Самсунг и 12(дванаесет) трпезариски столови,во сопственост на општина Василево.

Член 2

Оттуѓувањето на движните ствари - 1 (еден) телевизор Самсунг и инвентарен број 0065 од пописната листа на општина Василево за 2012 година се врши со пренесување на сопственоста и владението и тоа на Месната заедница на с.Градошорци.

Оттуѓувањето на движните ствари - 12 (дванаесет) трпезариски столови од пописната листа на општина Василево за 2012 година се врши со пренесување на сопственоста и

владението и тоа на Министерството за внатрешни работи - СВР- Струмица.

Член 3

Вредноста на 1(еден) телевизор Самсунг изнесува 0 денари , при што Месната заедница на с.Градошорци се обврзани кон нив да се однесуваат како добри домаќини.

Вредноста на 1(еден) трпезариски стол изнесува 3801,5 денари , при што Министерството за внатрешни работи - СВР-Струмица се обврзани кон нив да се однесуваат како добри домаќини.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Василево”.

Бр.07-597/1
26.02.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за пренесување на правото на сопственост и владение на два автобуси SANOS на ЈПКД „Турија“ Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.02.2014 година.**

Бр.08-598/2
26.02.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево " бр.04/03, бр.08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.02.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за пренесување на правото на сопственост и владение на два автобуси SANOS на ЈПКД „Турија“ Василево

член 1

Со оваа Одлука на ЈПКД „Турија“ Василево му се пренесува правото на сопственост и владение на два автобуси - марка „SANOS“ кои се во сопственост на општина Василево.

член 2

Автобусите се марка „SANOS“ тип **115** а општина Василево ги доби во сопственост од Град Скопје врз основа на Договор бр.03-1001/3-10 од 13.08.2012 година и Договор бр.03-1001/3-9 од 13.08.2012 година .

член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-598/1
26.02.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на ловечкото друштво „Фазан“ - Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.02.2014 година.**

Бр.08-599/2
26.02.2014 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на **ловечкото друштво „Фазан“ - Василево за организирање на традиционалната ловечка вечер која ќе се одржи на 08.03.2014 година.**

член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2014 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-599/1
26.02.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево " бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на **26.02.2014 година** ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на ловечкото друштво „Фазан“ - Василево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 30 000 денари на **ловечкото друштво „Фазан“ - Василево.**